

БЛОКАДИ ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА



ДАЛИ ВЛАСТА КЕ ОСТАНЕ ГЛУВА И СЛЕПА ЗА ГЛАСОТ НА НАРОДОТ?



РЕВОЛТОТ БЕШЕ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПИШАНИТЕ ПАРОЛИ И ТРАНСПАРЕНТИ

■ Пишуваат:
Рената МАТЕСКА и
Ружица ГОЧЕВСКА

ВЛАСТА ГЛУВА ЗА НАРОДНИОТ ГЛАС

Народот одлучи да продолжи со јасното и гласното укажување на власта дека се противи на одлуката за продажба на највредното "економско" парче кое ни остана - ЕСМ Дистрибуција. Цела седмица централното градско подрачје во метрополата беше блокирано. Иако малубројни, граѓаните сепак се спротивставија на опасноста која нè очекува - поскапа електрична енергија, отпуштања на вработени и повторно иста песна како со Телеком!

За некој месец, кога ќе дојде новиот газда, веќе ќе биде доцна да се реагира. Затоа Здружението "Глас за светлина" одлучи преку масовни протести и блокади на сообраќајниците да им воочи на "оние" кои ги донесуваат ваквите круцијални одлуки да се предомислат и да ја запрат приватизацијата, бидејќи таа досега не успеа да ја убеди јавноста во исправноста на овој потег!

Здружението "Глас за светлина" почна со најавените блокади на сообраќајниците во Скопје. Целта е премиерот Владо Буч-

ковски да ја запре приватизацијата на ЕСМ Дистрибуција.

Портпаролот на Здружението, Марина Христовска,



ИЗРАЗ НА НЕЗАДОВОЛСТВО ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ



БЕЗ КОМЕНТАР

Стоимир Давидовски:

"Гласот на народот никогаш не допира до ушите на владејачките структури, затоа што секогаш се важни изборите, а потоа го ограбува која како ќе стигне. Тоа се гледа и во Собранието, кога требаше да им се зголемат платите, многу добро знаеја до што ќе дојде. Си ги покачија без да размислуваат или да се повикаат на гласот на народот. Но, сè е тоа привидно. Народот како народ, секогаш бара правда, а правдината во ова време и на ова место, тешко да се постигне. Битката е изгубена уште со доаѓањето на оваа владејачка гарнитура".



ГРАЃАНИТЕ ЈА БЛОКИРАА МЕТРОПОЛАТА

Во врска со блокадите на повеќе раскрсници и патни правци во Скопје, Министерството за внатрешни работи укажува дека ваквиот начин на изразување протест од повеќе причини може да биде небезбеден за жителите на главниот град.

"Министерството за внатрешни работи ги почитува граѓанските права на изразување протест, меѓутоа укажува дека токму организаторите на блокадите им ги попречуваат правата на останатите граѓани со тоа што им ја ограничуваат слободата на движење. Според член 4 од Законот за јавни собири, организаторот на протестот е должен на граѓаните да им овозможи нормално одвивање на сообраќајот, снабдување со лекови, храна, гориво и слични неопходни потреби, а исто така, да го обезбеди и јавниот ред и мир и да организира редарска служба", се наведува во соопштението од МВР.

Министерството предупредува дека секојдневното петчасовно блокирање на сообраќајот во главниот град може да предизвика несакани последици.

"Поради поставените блокади се создава сообраќаен метеж на клучните раскрсници во градот, така што во услови на екстремно ниски температури, голем број граѓани се оневозможени да ги извршуваат своите секојдневни обврски, на дел од нив загрозува им е здравјето и остварувањето егзистенција", се додава во соопштението.

Од МВР соопштуваат дека припадниците на Министерството ја следат состојбата на начин што го регулираат сообраќајот и се грижат за јавниот ред и мир и најавуваат дека за евентуалните последици кои би настанале при поставувањето блокади на сообраќајниците, согласно Законот за јавни собири, ќе се преземат мерки против организаторите на протестите.

Ванчо Тасев:

"Власта секогаш е глупа, особено оваа власт. Воопшто не се осврнува кон народот, кон својот народ, туку е 'забредтана' во криминални влијанија и распродажба на сè што е државно и народно. Потоа, што ќе ѝ е на таква власт држава кога веќе ќе нема со што да владее".



ставници, ќе ги блокираме патиштата и ќе договориме следни чекори кои би ги преземале за да ја стопираме оваа приватизација", изјавија од Здружението "Глас за светлина".

како дополнителни причини поради кои треба да се спречи приватизацијата на ЕСМ ги посочи и зголемувањето на цената на електричната енергија и отпуштањето вработени.

Изјавата на премиерот Бучковски дека нема да се зголеми цената на струјата, Христова ја оцени како политички маркетинг во изборна година.

"Ние и натаму ќе продолжиме да вршиме притисок врз Владата и нејзините прет-

Освен граѓаните, против продажбата се дел од експертите и опозицијата. Владата досега не успеа да ја убеди македонската јавност зошто ЕСМ Дистрибуција мора да се продава.

Четирите компании - италијанското ЕНЕЛ, чешкиот ЧЕЗ, германската РВЕ и австриското ЕВН веќе ја скенираат компанијата, по што треба да ги достават своите понуди. Новиот сопственик треба да биде познат во март.